



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 29 декември 1978
Скопје
Број 44 Год. XXXIV

Претплата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка 40100-603-12496

548.

Врз основа на член 318 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 66 од Законот за основите на системот на општествено планирање и за Општествениот план на Југославија, а заради обезбедување услови за остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1978 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1979 ГОДИНА

1. Тргувајќи од целите и задачите утврдени со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Општествен план на Републиката), досега остварените резултати и присутните проблеми, а имајќи ги предвид ставовите во Резолуцијата на XI конгрес на СКЈ и VII конгрес на СКМ и договорената политика за остварување на Општествениот план на Југославија во 1979 година, тежиштето на политиката на општествено-економскиот развој во 1979 година се дава на решително спроведување на економската стабилизација.

Основни задачи на политиката за остварување на Општествениот план на Републиката се следните:

(1) Натамошно јакнење на самоуправните социјалистички односи со зацврстување на самоуправната општествено-економска положба на работниците и зголемување на нивната улога и положба во основните и другите организации на здружениот труд, со доследно спроведување на системските решенија, забрзување на процесот на здружување на трудот и средствата и унапредување на системот на општествено договарање и самоуправно спогодување.

(2) Постигање на повисока стабилност на економските текови со поголема усогласеност на стоквно-паричните односи на домашниот пазар, со поусогласени односи во распределбата на општествениот производ и доходот и со зајакнување на материјалните и други фактори што се од значење за поуспешно остварување на економската стабилизација.

(3) Зголемување на општествениот производ и доходот, со динамика која врз постабилни услови ќе овозможи натамошно забрзано развивање на материјалните услови за општествен живот и работа на работните луѓе и поуспешно остварување на другите цели и задачи предвидени со Општествениот план на Републиката.

(4) Зголемување на ефикасноста во стопанисувањето и во користењето на материјалните фактори; зголемување на индивидуалната и општествената продуктивност на трудот; доследно остварување на политиката на побавен пораст на издвојувањата на средствата од доходот за финансирање на заедничките и општите општествени потреби и општо штедење во сите средини и со тоа да се овозможи зголемување на акумулативната и репродуктивната способност на здружениот труд и јакнење на квалитативните фактори на стопанисувањето.

(5) Остварување на помирен растеж на цените и трошоците на животот од оној остварен во 1978 година и јакнење на другите текови на стопанската стабилизација.

(6) Зголемување на извозот на стоки и услуги по обем и по валутни подрачја, што ќе обезбеди услови увозот на репродукциони материјали, опрема и другите потреби да се остварува во согласност со платно-билансната и девизно-билансната позиција на Републиката во единствената проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија.

Врз основа на успешно остварување на овие задачи во 1979 година треба да се обезбеди зголемување на реалниот животен стандард на населението, повисока вклученост на стопанството на Републиката во поделбата на трудот во земјата и во странство, побрз развој на сите краишта во Републиката, а посебно на стопански недоволно развиените краишта и да се зајакне одбранбената способност, безбедноста и самозащитата на земјата.

2. Со натамошно унапредување на општествено-економскиот и политичкиот систем и јакнење на социјалистичките самоуправни односи врз основите на Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ, Законот за здружениот труд, Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија и другите системски решенија ќе се создаваат услови работните луѓе и граѓаните, самоуправно организирани во основните и други организации на здружениот труд, во месните и самоуправните интересни заедници, во општествено-политичките организации и заедници и во други облици на општествено и самоуправно дејствување, преку облиците на лично изјаснување и преку делегатскиот систем да одлучуваат за тековите на општествената репродукција и во утврдувањето на мерките на економската политика, со кои се определуваат условите за стопанисување, стекнувањето и распределбата на доходот.

2.1. За развојот на самоуправното и општественото организирање од посебно значење ќе биде доследно да се остварува натамошниот развој на делегатскиот систем. Една од основните претпоставки за успешно функционирање на делегатскиот систем ќе биде постигањето на повисок степен на координација меѓу сите негови делови и институционални форми.

2.2. За доследно и решително применување на усвоените системски закони, организациите на

здружениот труд и другите самоуправни организации, заедници и општествено-политички заедници со свои мерки и активности ќе обезбедуваат:

(1) поцелосна примена на системот на економски односи со странство со цел здружениот труд што повеќе да одлучува за условите на работењето со странство и да презема обврски, права и одговорности за остварување на платно-билансната и девизно-билансната позиција на Републиката во единствената проекција на платниот биланс и единствената проекција на девизниот биланс на Југославија;

(2) подготвувањето на самоуправните планови и програми за работа и развој да се остварува врз доследна примена на начелата на системот на општествено планирање и врз таа основа да се остварува активност, да се воспоставуваат односите во општествената репродукција, посебно во здружувањето на трудот и средствата и во насочувањето на акумулацијата.

Сите носители на планирањето врз доследна примена на системот на општествено планирање, во 1979 година ќе пристапат и кон подготовка на среднорочните општествени планови и плановите за работа и развој за периодот од 1981 до 1985 година, како и на долгорочните планови до 1995 односно за определени подрачја и до 2000 година. Во остварувањето на оваа задача сите носители на планирањето ќе пристапат кон подготовки и склучување на самоуправни спогодби и договори за основите на плановите.

Најдоцна до крајот на јануари 1979 година ќе се донесе Законот за системот на општествено планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија;

(3) со натамошно унапредување на општествено-економските односи во банките, во заедниците за осигурување и на другите финансиски институции ќе се обезбеди овие организации да станат финансиски асоцијации на здружениот труд во кои работниците во основните и во другите организации на здружениот труд ги здружуваат своите средства и одлучуваат за нивната употреба и ќе се интензивира акцијата за основање и развивање на интерни банки;

(4) суштинско трансформирање на внатрешната и надворешната трговија и нејзино доходовно поврзување со производството, со цел да се остваруваат порамноправни односи во стекнувањето и распоредувањето на заедничкиот доход во целокупниот процес на репродукцијата.

2.3. Ќе се настојува што поскоро да се донесат Законот за системот на проширена репродукција, Законот за основите на системот на цени и општествената контрола на цените и Законот за основите на системот на компензација, во чија подготовка ќе се ангажираат и органите на републичката управа.

2.4. Ќе се интензивира активност за формирање на самоуправни интересни заедници во областа на електростопанството, сообраќајот и врските, водостопанството и комуналните дејности. На овој начин во овој дел од материјалното производство, врз основа на заедничките цели и интереси ќе се здружуваат и рационално ќе се користат средствата на проширената репродукција и ќе се придонесе за поуспешно остварување на општествените договори и самоуправните спогодби за развој на тие дејности.

2.5. Ќе се забрза здружувањето на трудот и средствата на индивидуалните земјоделци преку создавање на повеќе земјоделски задруги, основни организации на кооперантни и други форми на здружување и со поадекватно трансформирање и развивање на постојните облици во согласност со Законот за здружениот труд, со цел да се создадат можности за поуспешно вклучување на индивидуалните земјоделци во самоуправните и доходовните односи според економскиот интерес. Тоа ќе придонесе за позасилено вклучување и во организирањот процес на репродукцијата и за подо-

брување на нивната положба. Истовремено ќе се овозможи окрупнување на површините, што е услов за механизирани обработка и примена на други современи агромерки на индивидуалниот посед.

3. Имајќи ги предвид факторите и условите што стојат во врска со можностите на развојот и досегашните резултати, со мерките и активностите што ќе се преземаат за натамошното остварување на Општествениот план на Републиката, ќе се обезбедат услови општествениот производ во вкупното стопанство реално да биде зголемен за околу 7,0 до 7,5%. Притоа ќе се вложуваат напори при поповолни општи услови за стопанисување од сега оценетите, да се постигне повисока динамика на порастот на општествениот производ.

3.1. Растежот на општествениот производ во стопанството претпоставува да се создаваат услови за натамошен пораст на производството и услугите во сите дејности на стопанството, а посебно во индустријата, каде што порастот на производството ќе достигне околу 7,5 до 8%, а во земјоделството околу 7 до 8%.

(1) Организациите на здружениот труд во своите годишни програми за работа и развој приоритет ќе му дадат на производството со кое ќе се обезбеди зголемен извоз на стоки и услуги, ќе се обезбеди супституција на увозот на стоки, ќе се овозможи поголемо покривање на потребите од енергија и зголемено задоволување на потребите од храна и сировини, потребни за постојното стопанство, како и на производството и услугите од малото стопанство.

Во индустријата од значење ќе биде да се обезбеди повисоко производство особено на електричната енергија, производство од металургијата, производство од комплексот на металопреработувачката и електроиндустријата и од хемиската индустрија, а во агрокомплексот зголемување на сточарското и полделското производство, со понегласен пораст на производството на индустриските и градинарските култури, на овоштарството и на преработката на земјоделски производи.

Во сообраќајот од значење ќе биде да се зголеми превозот на масовните стоки и меѓународниот превоз и транзитот, а во градежништвото, при натамошно извршување на висок обем на градежни работи во високоградбата, да се изврши и повисок обем на градежни работи во нискоградбата и хидроградбата (особено во изградба на хидромелиорации и сообраќајници).

(2) Организациите на здружениот труд со свои мерки и активности ќе обезбедат порастот на производството и услугите во 1979 година да биде остварен:

— со порационално користење на материјалните фактори на трудот, порационално трошење на материјалите, а особено на енергијата, подобрување на квалитетот на производите и услугите, унапредување на организацијата на производството, подобрување на квалификационата структура на вработените и со поголема примена на научните достигања во процесот на производството, за што е неопходно да се остварува натамошно здружување со определени научни дејности и друго;

— со благовремено довршување на објектите што се во завршна фаза на градба и нивно активирање во текот на годината и

— со поцелосно користење на системите за наводнување и одводнување и на земјишниот фонд.

(3) Сите учесници во Општествениот договор за заедничките мерила и мерки за поттикнување на развојот и за унапредување на малото стопанство ќе ги интензивираат активностите со кои ќе се создаваат услови за позабрзан развој на малото стопанство.

3.2. Во согласност со развојот на стопанството ќе се создаваат услови за хармоничен развој и на општествените дејности. Тоа ќе се остварува со натамошно унапредување на општествено-економските односи и врз начелата на слободната размена на трудот.

(1) Организациите на здружениот труд од областа на стопанството, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници, со мерките и активностите што ќе ги преземаат, ќе создаваат услови: за натамошно зголемување на бројот на децата и младите луѓе во образовните организации, особено во средното насочено образование; за натамошно реструктурирање на насоченото образование и подобрување на ефикасноста во образованието; активноста во културата, физичката култура и техничката култура да се остварува според договорените програми; и да се обезбеди здравствена, социјална и непосредна детска заштита на поголем број лица.

(2) За реализација на задачите на ова подрачје, во 1979 година ќе се преземаат следните мерки и активности:

— Републичката заедница на основното образование, во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија ќе го утврди и ќе го применува Републичкиот стандард за задолжително основно образование,

— ќе се донесе општествен договор за ученички и студентски стандард,

— ќе се донесе самоуправни спогодба за културните манифестации од општ интерес на СР Македонија и општествен договор за книгата,

— ќе се продолжи со организирани акции за натамошно омасовување на физичката и техничката култура,

— ќе се интензивира активноста за остварување на регионалната организација на здравство и здравственото осигурување,

— ќе се остваруваат инвестициони програми за изградба и опремување на простор во областа на насоченото образование, културата, здравството, физичката култура, техничката култура, непосредната детска заштита и во социјалната заштита.

3.3. Самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници, со свои мерки и активности ќе создаваат услови за обезбедување на правата на работните луѓе и граѓаните по основ на пензиско-инвалидското осигурување, здравственото осигурување, социјалната заштита и детски додатоци.

Во пензиското и инвалидското осигурување ќе се врши усогласување на пензиските примања и намирување на другите потреби според важечките прописи и за тоа ќе се обезбедат потребните средства.

Ќе се продолжи со спроведувањето на програмите за задолжителните видови на здравствена заштита на населението, намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Републикава.

Паричните надоместоци по основ на здравствено осигурување — надоместоци за лични доходи за време на боледување, породилно отсуство, работа со скратено работно време ќе се обезбедуваат според важечките прописи.

Основните права од социјалната заштита ќе се остваруваат според Законот за социјална заштита, а во износи утврдени со самоуправни спогодби.

Заштитата на борците, воените инвалиди и семејствата на паднатите и умрените борци ќе се остварува според законските прописи.

Ќе се одржи реалната вредност на примањата по основ на додатокот на деца.

3.4. Во согласност со предвидениот стопански растеж и другите текови на развојот ќе се продолжи со усилибите за проширување на можностите и создавање на услови за активирање на работноспособното население.

(1) Организациите на здружениот труд, со свои мерки и активности ќе создаваат услови вработувањето во општествениот сектор да се остварува при истовремен пораст и на производноста на трудот. Вработеноста во општествениот сектор ќе

се зголеми за околу 3,5 до 4% и притоа ќе се обезбеди пораст на продуктивноста на трудот од близу 3,6%.

Тоа ќе се остварува во согласност со општествените договори за вработување и подоследно спроведување на Законот за задолжително примање на приправници.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ќе утврдат програми за подигање на продуктивноста на трудот.

(2) За активирањето на работноспособното население ќе се создаваат услови за развој на стопанството со личен труд и средства во сопственост на граѓаните и за забрзано формирање на договорни организации на здружен труд.

Ќе се продолжи и со спроведување на програмите за постепено враќање на нашите граѓани од странство и за нивно работно активирање, со поттикнување на разни форми на здружување на средствата и трудот и соработка со организациите на здружениот труд.

3.5. Организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници ќе обезбедуваат услови за натамошно проширување на материјалната основа на здружениот труд.

(1) Во рамките на остварувањето на инвестиционите вложувања приоритет ќе им се даде на инвестиционите зафати што се во тек на градба, посебно на инвестициите во дејностите од пошироко значење за вкупниот развој.

Истовремено, ќе се вложуваат напори со инвестиционата активност во 1979 година да бидат остварени и други инвестициони зафати кои ќе го обезбедат потребниот континуитет во проширувањето на материјалната основа во стопанството и стопанството во 1980 година и подоцна. Притоа, во стопанството тежиштето ќе се даде на инвестициите од металопреработувачката и електроиндустријата, доработката на пластичните маси, примарното производство во земјоделството, железничкиот сообраќај, туризмот и малото стопанство, а во стопанството на инвестициите од станбено-комуналната дејност, образованието и здравството.

(2) За реализација на задачите од оваа област е неопходно:

— Организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници со своите одлуки и реперија во 1979 година да обезбедат повисоко издвојување на средства за инвестициони вложувања по основни фондови. Дел од потребните средства организациите на здружениот труд ќе ги обезбедат и врз натамошно ангажирање на средствата по основ на кредити за увоз на опрема и врз здружување на средствата и заеднички вложувања.

— Организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници ќе ја усогласуваат динамиката на изградба со финансиските средства и другите материјални можности.

— Деловните банки ќе вложат дополнителен напор за повисоко насочување на средствата од депозитите за долгорочни вложувања во основните фондови во стопанството.

Врз овие основи е неопходно да се обезбедат услови бруто инвестиционите вложувања во општествениот сектор на стопанството да бидат на повисоко реално ниво за околу 8 до 9%.

— Давајќи му приоритет во инвестиционата изградба на довршувањето на објектите во градба, организациите на здружениот труд ќе преземат мерки и активности за побрзо и редовно завршување на објектите, поефикасно решавање на проблемите со кои тие се сретнуваат во текот на изградбата (зголемување на пресметковната вредност, пролонгирање роковите за изградба, задоцнување со нивното ефектуирање и др.) и поефикасно решавање на проблемите во врска со нивното финансирање.

4. За успешно остварување на задачите на развојот ќе се преземаат мерки и ќе се настојува да се обезбеди поголема глобална и структурна усогласеност на стоковно-паричните односи на пазарот, за намалување на интензитетот на инфлацијата, и за натамошно јакнење на материјалните и други фактори за остварување на поголема стабилност на стопанските текови.

— Со натамошно развивање на доходовните односи е неопходно да се забрза процесот на здружување на средствата за заеднички вложувања.

Притоа е неопходно да се обезбеди забрзан процес на здружување на средствата и трудот што произлегуваат од одредбите на Законот за фондот на федерацијата за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

Заради ова:

(1) Ќе се создаваат услови порастот на цените и трошоците на животот во 1979 година да биде побавен од остварениот во 1978 година.

— Органите на Републиката ќе се залагаат благавременно да се склучи меѓурегионален договор за спроведување политиката на цените за 1979 година, при што ќе се настои порастот на цените на производството да не предизвикува позначајно зголемување на трошоците на репродукцијата, на транспортните трошоци и на трошоците на инвестирањето и да се воспостават поусогласени паритетни односи во цените на производите од црната металургија, синтетските влакна, вештачките маси и кај гарантираните цени на суровиот тутун, оризот, волната и памукот.

— Еден месец по склучувањето на меѓурегионалниот договор за спроведување на политиката на цените, ќе се склучи договор со општините за спроведување на политиката на цените што е во надлежност на Републиката и општините. Притоа, ќе се настојува менувањето на цените на стоките и услугите, кои поосетно влијаат врз трошоците на животот, да се врши со поумерен пораст, постапно и врз селективна основа.

(2) Организациите на здружениот труд, како основни носители на политиката на цените, ќе вложуваат напори за доследно спроведување на политиката на цените. За таа цел ќе се поттикнува склучувањето на договори и самоуправни спогодби за цените во согласност со новите системски решенија.

(3) По донесувањето на Законот за основите на системот на цени и за општествена контрола на цените ќе се пристапи кон изготвување на закони или други прописи за општествената контрола на цените од надлежност на Републиката и на други прописи и акти во врска со спроведувањето на системот и политиката на цени.

(4) Заинтересираните организации на здружениот труд и нивните заедници, општините и Републиката ќе продолжат со преземањето на мерки за подобрување снабденоста на пазарот.

За стабилизација на земјоделското производство и пазарот, ќе се забрза самоуправното организирање и здружување врз доходовни основи на примарното производство, преработката и прометот а во рамките на тоа и организирање на пазарот. Во таа насока ќе се поттикнува договарањето на производството, создавање на стоковни резерви, изградба и опремување на складишни и разладни капацитети и друго. Притоа, ќе се настојува преку самоуправни спогодби за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи, во акцијата да се вклучат и градовите како и индустриските и туристичките центри и другите големи потрошувачи.

Ќе се поттикнува формирањето на деловни и самоуправни интересни заедници за снабдување во поголемите пазарни центри.

Ќе се изготват материјални биланси за најважните производи за репродукција и за стоки за широка потрошувачка.

Согласно со законот за републичките стоковни резерви ќе се продолжи со организирана набавка на стоки и со изградба на сместувачки простор за нив. Територијалното разместување на резервите ќе се остварува врз основа на Програмата за формирање и користење на републичките стоковни резерви.

5. За остварување на поусогласени односи во распределбата на општествениот производ, доходот и чистиот доход и јакнење на репродуктивната способност на стопанството, основните и другите организации на здружен труд, самоуправните организации и заедници со договори и самоуправни спогодби и со мерките на економската политика ќе ги преземаат следните мерки и активности:

5.1. Организациите на здружениот труд со своите одлуки и решенија ќе ја насочат својата активност кон:

— обезбедување на поусогласени односи во распределбата на доходот и чистиот доход;

— доследна примена на заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и за распределбата на средствата за лични доходи утврдени со општествен договор; и кон

— планирање на доходот по вработен и односите во распоредувањето на чистиот доход при што ќе ги обезбедуваат планираните односи на ниво на гранки, групации и дејности.

Во самоуправните спогодби на групациите и во самоуправните општи акти на основните организации на здружениот труд ќе се усовршуваат и доградуваат мерилата и критериумите за доследна примена на начелото, според кое средствата за лична и заедничка потрошувачка во основните организации да зависат од вкупните резултати на работењето, од остварениот доход и продуктивноста на трудот.

5.2. Со закон и самоуправни спогодби ќе се утврдат поблиски критериуми и мерила според кои ќе се одредува кој дел од доходот е резултат на исклучително поволни природни услови, што е резултат на исклучителни погодности на пазарот или на други исклучителни погодности во стекнувањето на доходот, како и постапка за негово издвојување и распоредување.

5.3. За остварување на политиката на побавен пораст на издвојувањата од доходот и личните доходи за намирување на заедничките и општите општествени потреби од порастот на општествениот производ и доходот на вкупното стопанство, ќе се преземаат следните мерки и активности:

(1) Порастот на средствата по основ на придонеси и даноци од доходот и личните доходи, за финансирање на општите и заедничките потреби, ќе се остварува со најмалку 10% побавна динамика од номиналниот пораст на доходот во општествениот сектор на стопанството предвиден со резолуциите за остварување на општествените планови на општествено-политичките заедници во 1979 година.

До крајот на месец јануари 1979 година, на ниво на Републиката и во општините, ќе се подготват и усогласат биланси за издвојување на средства од доходот и личните доходи за намирување на заедничките и општите општествени потреби.

При ова, во согласност со приоритетните и специфичните потреби ќе се обезбеди селективен пораст на средствата за намирување на потребите на образованието, социјалната заштита и на здравството.

Усогласените биланси за можното ниво на средства ќе претставуваат основа за дејствување на самоуправните интересни заедници и за склучување на самоуправни спогодби за слободна размена на трудот и за други видови на финансирање на овие потреби.

(2) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републичките самоуправни интересни заедници, најдоцна до крајот на јануари 1979 година, ќе склучат општествен договор за висината

на средствата за финансирање на општите и заедничките потреби на ниво на Републиката.

Во исти рокови ќе се склучат општествени договори меѓу собранјата на општините и општинските самоуправни интересни заедници за висината на средствата за финансирање на општите и заедничките потреби на ниво на општини.

Со општествените договори ќе се предвиди можност за валоризација на висината на средствата за општи и заеднички потреби за дел од остварениот повисок пораст на доходот од предвидениот.

(3) Врз основа на склучените општествени договори за висината на средствата за финансирање на општите општествени и заедничките потреби, сите корисници на средства ќе донесат одлуки и решенија со кои ќе ги усогласат стапките на придонесите и даноците по основ на доход и личните доходи.

Во 1979 година ќе се применуваат намалени стапки на данокот на доход на организациите на здружениот труд, кој е приход на Републичкиот буџет.

(4) Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници на општествените дејности секое тримесечје ќе прават биланси на приходите и процени до крајот на годината, па доколку тие средства ги надминуваат договорените рамки, ќе ги намалат стапките на даноците и придонесите.

Во самоуправните спогодби и општествените договори ќе се вградат механизми со кои, по остварувањето на договореното ниво на средствата, ќе се обезбеди престанок на обврската на организациите на здружениот труд за издвојување на средствата.

5.4. За натамошно намалување оптоварувањето на доходот на организациите на здружениот труд по основ на договорени обврски во 1979 година ќе се настојува:

(1) Банките, заедниците за осигурување и другите корисници на општествени средства, по основ на договорени обврски, да ги преиспитаат и усогласат своите одлуки за висината на каматите, тарифите, цените на услугите и друго, и да обезбедат да се намали оптоварувањето на доходот на организациите на здружениот труд по основ на договорени обврски.

(2) Ќе се испитаат можностите и ќе се преземаат активности и мерки за претворање на краткорочните банкарски кредити во долгорочни.

(3) Со преиспитување на механизмот на платниот промет ќе се настојува да се намалат трошоците на организациите на здружениот труд и да се зголеми брзината и сигурноста на плаќањето.

5.5. Општините и Републиката ќе обезбедат порастот на средствата за намиривање на општите и заедничките потреби, што се финансираат преку буџетите на општествено-политичките заедници, да се остварува со побавна динамика од порастот на општествениот производ и да се движи во рамките на реалните материјални можности.

Сите општествено-политички заедници и корисници на средствата од буџетите ќе утврдат конкретни мерки за штедење и за рационално користење на расположливите средства.

6. Организациите на здружениот труд, со поддршка на економската политика, ќе обезбедат извозот на стоки и услуги реално да биде зголемен најмалку за 8,5%, увозот на стоки да се остварува во согласност со платнобилансните можности и да биде реално повисок за околу 4%. При ова, дел од увозната опрема и од репроматеријалите ќе биде неопходно да се обезбеди и со користење на странски кредити.

Развојот на стоковната размена со странство организациите на здружениот труд ќе го остваруваат со проширување на размената со сите земји, а посебно со неврзаните земји и земјите во развој.

Покрај проширувањето на стоковната размена, организациите на здружениот труд ќе вложуваат

напори за натамошно развивање и на други форми на соработка со странските партнери, пред сè преку финансиска, деловно-техничка и други видови на соработка и слично.

За остварување на предвидената динамика на стоковната размена со странство и проширување на другите форми на соработка со странските партнери, ќе се преземаат следните мерки и активности:

6.1. Со активноста на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се настојува благовремено, врз основа на усогласените ставови на републичките и покраинските заедници, во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство да биде донесен договор за заеднички цели и елементи на планирањето на економските односи со странство; планови за прилив и одлив на девизи; планови за кредитните односи со странство; единствени критериуми за начинот и постапката за остварување на договорениот обем на увоз на стоки и услуги и друг одлив на девизи; единствени критериуми за кредитните односи со странство и самоуправна спогодба за поттикнување на извозот.

При ова ќе се настојува:

(1) Со системот и механизмот на даночни, царински и други олеснувања, што ќе се утврди со самоуправни спогодби меѓу самоуправните интересни заедници на републичките и автономните покраини, во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство да се обезбеди селективна поддршка на извозот на стоки и услуги со кои се постигнува повисок нето девизен ефект и извозот на стоки со повисока домашна супстанца, а за извозот на олово и цинк во земјите со клириншко плаќање да се обезбедат исти услови како за извозот во земјите со конвертибилно плаќање.

(2) Извозот на стоки од агроиндустрискиот комплекс и натаму да се поттикнува врз основа на установеното ниво и структура на посебните постојни олеснувања и со дополнителни средства, кои се обезбедуваат од посебни давачки на увозот на земјоделско-прехранбени производи, во согласност со Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс.

(3) Со мерките на кредитно-монетарната политика да се обезбедат економски поповолни услови за зголемување на девизниот прилив од извоз на стоки и услуги, и врз утврдените критериуми и услови за кредитирање на извозот на стоки и услуги и подготовките на производството за извоз, да се обезбеди кредитирање и на залихите на обонени метали и феролегурите.

6.2. Во Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се изврши усогласување на плановите за развој на економските односи со странство на организациите на здружен труд и ќе се донесе самоуправна спогодба за начинот и постапката за остварување на договорениот обем на увозот на стоки и услуги и друг одлив на девизи; самоуправна спогодба за задолжување и кредитирање со странство; и самоуправна спогодба за поттикнување на извозот.

Ќе се забрза донесувањето и на самоуправни спогодби со кои се утврдува правото на девизи на организациите на здружениот труд кои ги остваруваат со заедничка производствена, финансиска или друга соработка.

Во првото тримесечје на 1979 година ќе се утврдат програми за супституција на увозот и ќе се засилат мерките и активностите за нивно остварување.

6.3. Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Народната банка на Македонија и надлежните органи на републиката управа постојано ќе го следат остварувањето на платно-билансната позиција

и девизно-билансната позиција на Републиката и по потреба ќе преземаат мерки за нивно извршување.

6.4. Органите на републиката управа и Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе се залагаат благовремено да се подготват и усогласат материјалните биланси на стопанството и стоконите биланси на надворешно-трговската размена за целата земја и со тоа да се создаде основа за усогласување на стоконитиот режим со странство.

При ова, врз основа на зголемено производство на полиакрилинитрилното и полиестерското влакно и на лндан треба да се предвиди супституција на поголем дел од досегашниот увоз на овие производи. Истовремено треба да се смета и на зголемено производство на грозје, вино и ориз.

6.5. Ќе се вложуваат напори и ќе се преземаат соодветни мерки за намалување на царините и увозните давачки за цинковиот концентрат, валавичките полуфабрикати и суровините за производство на вештачки маси и синтетски влакна кои не се произведуваат во земјата.

Ќе се продолжи и со политиката на намалување на царините при увоз на специфична опрема за дејностите од посебно значење за вкупниот развој на земјата.

6. Ќе се настојува да се изнајдат методи, начини и средства за дополнително поттикнување на извозот на стоки и услуги.

7. Со кредитно-монетарната политика ќе се поддржува остварувањето на задачите на економската политика во 1979 година, а во прв ред предвидениот пораст на производството, урамнотежување на стоконно-паричните односи, забавување порастот на цените и остварување на платно-билансната позиција на Републиката во предвидените рамки во проекцијата на платниот биланс на Југославија.

(1) За остварување на овие задачи, со кредитно-монетарната политика ќе се обезбеди порастот на паричната маса и на кредитите да бидат во рамки кои ќе овозможуваат остварување на предвидениот растеж на општествениот производ и на потребната ликвидност за плаќање во земјата и спрема странство. Обемот на паричната маса динамички ќе се приспособува кон остварените стопански движења во текот на годината, со тоа што порастот на паричната маса да биде во рамките на растежот на општествениот производ.

(2) Потребното количество на пари во оптек ќе се обезбеди, пред сè, со адекватно регулирање на кредитниот потенцијал на банките и динамиката на нивните кредити и други пласмани, како и со други мерки на монетарно-кредитното регулирање.

(3) Во согласност со утврдениот обем и задачите на кредитно-монетарната политика, во 1979 година примарната емисија ќе се користи: за монетизација на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружениот труд од областа на стопанството, врз основа на нивните стоконно-парични и кредитни работи и за давање на кредити врз подлогата на тие хартии од вредност; за учество во кредитирањето и други видови на финансирање на приоритетните и селективни намени, утврдени со општествените планови на Југославија и СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година и за други со закон создадени обврски.

Селективната кредитна политика ќе се спроведува по пат на самоуправни спогодби меѓу банките, за кредитирање и други видови на финансирање на приоритетните намени.

(4) За подобрување на ликвидноста во 1979 година ќе се влијае и со одобрување на краткорочни кредити од слободните парични средства од депозитите на општествено-политичките заедници во Републиката, кои се водат при Народната банка на Македонија. Со овие средства ќе биде поддржувано кредитирањето на: продажбата на домашна опрема и на монтажерски работи во земјата и

во странство; републичките пазарни стоконни резерви, утврдени од страна на надлежниот орган на Републиката; одделни намени од областа на земјоделството, и за одобрување на кредити за ликвидност на деловните банки.

Поблиските намени, како и условите и динамиката на користење на овие кредити ќе бидат утврдени со посебна одлука од страна на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Во 1979 година ќе продолжи политиката за насочување на слободните средства од штедните влогови и другите средства на граѓаните при поштенската штедилница. Притоа слободните средства ќе се користат за реализација на развојната програма на ПТТ, за поддржување на продажбата на опрема на домашен пазар, како и за доопремување на железничкиот сообраќај што поблиску ќе се определи со посебна одлука.

Дел од порастот на вкупните штедни влогови (во висина од 5%) ќе се насочи за кредитирање развојот на индивидуалното земјоделство, а дел од порастот во висина од 2% со самоуправни спогодба меѓу деловните банки ќе се насочи за реализирање на договорената политика на изградба на електростопански објекти во Републиката.

(5) И во 1979 година ќе продолжи процесот на усовршување на банкарскиот систем во поглед на функционирањето на банките како асоцијации на здружениот труд и со тоа ќе се обезбеди влијание на здружениот труд во регулирањето на парично-финансиските односи во општествената репродукција.

8. За остварување на политиката на побрз развој на недоволно развиените краишта, на Републичкиот фонд за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта редовно ќе му се обезбедуваат договорените средства од Фондот на федерацијата и од буџетот на Републиката.

Истовремено ќе се забрзаат активностите за посестрана меѓуопштинска соработка; за забрзување процесот на здружување на трудот и средствата и врз таа основа остварување на политиката на дисперзија на производните капацитети и проширување на техничко-технолошката и деловната соработка. Ова ќе се остварува со поголема иницијатива и со повисок степен на организираност на здружениот труд и на другите носители на стопанската активност во недоволно развиените краишта.

И во 1979 година ќе се обезбедува соодветен приоритет во ангажирањето на средствата наменети за кредитирање на инвестиционите зафати од работноинтензивен карактер и во кредитирањето на инвестиционите зафати во стопанството воопшто, а посебно во остварувањето на инвестиционите зафати на организациите на здружениот труд од другите подрачја, кога тие се остваруваат во стопански недоволно развиените краишта.

9. За остварување на задачите во станбено-комуналната изградба, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и општините ќе ги преземат следните мерки и активности:

(1) Општините, со самоуправните интересни заедници и организациите на здружениот труд, ќе склучат спогодби за порационална и координирана станбена изградба и за стабилизација на цената на станот. При ова, ќе се обезбеди доследно применување на Општествениот договор за рационализација на станбената изградба и Општествениот договор за основните елементи, условите и мерилата за утврдување цената на станот.

(2) Ќе се преземаат мерки за рационално и ефикасно користење на средствата наменети за финансирање на станбената изградба. Со одделни програми и мерки на основните организации на здружениот труд и самоуправните интересни заедници за становање ќе се создаваат услови за побрза станбена изградба.

(3) Ќе се преземаат мерки за донесување на урбанистички планови за реализација како и мерки за уредување на градежното земјиште, со што ќе се овозможи благовремено подготвување на локации како за општествената така и за индивидуалната станбена изградба.

(4) Ќе се развиваат најразновидни форми на ангажирање на лични средства на граѓаните и тоа преку стекнување право на сопственост на семејна станбена зграда, право на етажна сопственост на стан, како и преку стекнување право на користење на стан во општествена сопственост со претплата на станарско право, со полагање на депозит при вселување во стан или со примена на други форми на ангажирање на лични средства, во соработка со деловните банки.

(5) Општинските собранија, со свои мерки и активности, ќе ги забрзаат подготовките за донесување на урбанистички планови во помалите населени места.

(6) Во 1979 година ќе се донесат програми за утврдување на станарината до ниво кое ќе обезбеди постепено воведување на трошковна станарина. Притоа, едновременно ќе се доизградува системот на диференцирано субвенционирање на носителите на станарското право.

10. Во 1979 година заштитата и унапредувањето на човековата околина треба да добие повидно место во системот на самоуправни планирање и да се конкретизира во програмите за развој кај сите самоуправни структури.

Ќе се изврши соодветна подготовка за целосно согледување на организацијата и институционалната поставеност на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна околина. Тежиштето на активностите ќе биде насочено кон натамошна инвентаризација на загадувачите на воздухот, водата и земјиштето; примена на одредбите за вградување и користење на опрема за заштита на човековата околина; преземање на мерки за намалување интензитетот на бучавата; како и кон доградување на законските и други прописи сврзани со заштитата и унапредувањето на човековата околина.

11. Ќе се продолжи со пошумување на голините, за што ќе се обезбедат потребни додатни средства. Притоа со несмален интензитет ќе продолжат и активностите што за оваа цел ги организираат и преземаат месните заедници, организациите на здружениот труд и младинските организации.

12. Ќе се обезбеди натамошно унапредување и подигање на одбранбената способност и зацврстување на системот, организацијата и функционирањето на безбедноста и општествената самозаштита.

Со несмален интензитет ќе се продолжи со остварувањето на посебната програма за развој на општонародната одбрана и на безбедноста и општествената самозаштита.

Посебно внимание ќе му се посвети на доградувањето на територијалната одбрана, на развојот на цивилната заштита и на службата за набљудување, јавување, известување и тревога. Притоа, ќе се остваруваат активности врз натамошното јакнење на одбранбените подготовки и ќе се обезбеди соодветна доработка и усогласување на плановите за одбрана.

13. Согласно со преземените обврски со Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони, сите учесници во договорот ќе ги интензивираат активностите за разработка и остварување на соодветни програми на мерки, со кои ќе се создаваат услови за позабрзан развој на овие подрачја. Во рамките на тоа, учесниците во Договорот своите мерки и активности ќе ги насочат кон: рационално користење на сопствените стопански извори, позабрзан развој на инфраструктурата, подобрување на условите за образование и воспитување, културата, физичката и техничката култура, подобрување на квалификационата структура на кад-

рите, подобрување на условите за здравствено и социјално осигурување и заштита на населението, развој на туризмот и занаетчиството, развој на земјоделството со поголем нагласок на сточарството и друго.

14. Во 1979 година ќе се применуваат сите мерки и активности предвидени со Општествениот план на Републиката.

14.1. Согласно со утврдените насоки со Општествениот план на Републиката и натаму со определени мерки ќе се поттикнува развојот на дејностите што имаат посебно значење за вкупниот развој.

Во овие рамки ќе се создаваат услови претежниот дел од средствата што ќе се ангажираат од странство да се користат за развој на дејностите што се од посебно значење за вкупниот развој. Врз здружување на дел од средствата за општествена репродукција ќе се поддржува програмата за изградба на електроизвори. Со средствата од јавниот заем ќе се поддржува изградбата на патишта во Републиката; ќе се врши насочување на дел од средствата на штедните влогови на граѓаните и други средства на банкарските организации; организациите на здружениот труд од областа на електроенергетиката и железничкиот сообраќај ќе се ослободуваат од плаќање данок на доход; ќе се обезбедуваат бенефицирани камати на кредитите за вложувања во основни и обртни средства во дејностите и подрачјата за кои тоа е утврдено со посебни прописи.

Побрзиот развој на материјалната основа во дејностите што се од посебно значење за вкупниот развој ќе биде поддржуван и со насочување на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

Ќе се преземаат мерки и активности за доследна реализација на договорената сообраќајна политика. Притоа, ќе се интензивира самоуправното спогодување и договарање меѓу организациите на здружен труд од сообраќајот и корисниците на услугите.

14.2. Од средствата на Републиката ќе се обезбедат соодветни средства за интервенции во стопанството во вид на премии, регреси и компензации и за други намени одредени со закон. При ова, ќе се обезбеди и покривање на дел од трошоците за репродукција во железничкиот сообраќај.

14.3. Републиката со свои средства ќе се ангажира и во реализацијата на програмите на одделни активности утврдени со Општествениот план на Републиката и тоа: Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство; Програмата за создавање вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање на природни ливади во ридско-планинските подрачја; Програмата на дејностите од посебен општествен интерес во областа на водостопанството; Програмата за докомплетирање на системот на противградобијна одбрана; Програмата за создавање на резерви од месо во жив добиток и Програмата за изградба и реконструкција на патиштата од IV ред во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година.

14.4. Најдоцна до крајот на јануари 1979 година ќе се донесе посебна програма за распределба на средствата од јавниот заем, наменети за изградба на патишта од IV ред во општините.

15. За остварување на развојот во општествените дејности кои имаат посебно значење за вкупниот развој самоуправните интересни заедници и општествено-политичките заедници ќе продолжат со примената на мерките и активностите предвидени со договорите.

15.1. Републиката од средствата на буџетот ќе обезбеди средства за изградба и опремување на објекти и за реализација на други активности за развој на општествените дејности кои се од посебно значење за реализацијата на политиката на вкупниот развој и тоа:

(1) За учество во изградбата и опремувањето на простор во насоченото образование; за учество во изградбата и опремувањето на објекти во областа на културата; за учество во изградбата и опремувањето на современ простор за здравствена заштита од општ интерес на Републиката.

При тоа, одреден приоритет ќе му се даде на обезбедување учеството во изградбата и опремувањето на просторот во насоченото образование и на учеството во изградбата и опремувањето на современ простор за здравствена заштита од општ интерес на Републиката.

(2) За реализација на Програмата за учество во изградбата на објекти за физичка култура и за остварување на Програмата за учество на Републиката во доградбата, изградбата и опремувањето на објектите за техничка култура.

15.2. Од средствата на буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства за извршување на овврските утврдени со договорите за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита; за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Републиката.

16. Во 1979 година ќе продолжи активноста во врска со извршувањето и на посебните програми за решавање на работниот простор, опремување и модернизација на органите на републиката управна и на правосудството, утврдени со Закон и во врска со тоа ќе бидат обезбедени средства од Републиката.

17. Согласно со утврдените насоки со Општествениот план на Републиката ќе се преземаат мерки што ќе придонесат за натамошен развој и подобрување на материјалната положба на информативно-политичкиот печат и на радиото и телевизијата, а посебно за подобрување на просторни и технички можности согласно со усвоените програми за развој.

Надлежните органи и служби на Републиката и организациите на здружениот труд во информативната област, ќе го поттикнуваат поголемиот и поорганизираниот пласман на информациите, книгите, филмските и радио-телевизиските продукции, изложбите и друг сличен информативно-пропаганден материјал во странство, за нашите сограѓани во прекуокеанските и соседните земји и за нашите работници на привремена работа во странство.

18. Најдоцна до крајот на февруари 1979 година ќе се донесе одлука за подготвување и донесување на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година и одлука за подготвување на Долгорочниот општествен план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја до 2000 година.

Ќе се донесат и програми за подготвување на овие планови.

Истовремено организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, самоуправните интересни заедници, општините и град Скопје ќе донесат одлуки и програми за работа на подготовката на свои планови.

За поуспешно остварување на овие задачи неопходно е да се обезбеди кадровско зајакнување на стручните органи и служби и да се забрза подготовката на научната и стручната основа за склучување на самоуправни спогодби и договори за основите на среднорочните планови за развој.

* * *

Сите носители на планирањето, раководејќи се од целите и задачите на своите среднорочни планови и насоките на политиката за остварување на Општествениот план на Републиката во 1979 година утврдени со оваа резолуција, ќе биде неопходно во своите резолуции и програми за работа и

развој поблиску да ги утврдат задачите и мерките на акција во 1979 година.

Извршниот совет на Собранието, ќе подготви програма за спроведување политиката за остварување на Општествениот план на Републиката во 1979 година, за задачите што се од негова надлежност. Во програмата поблиску ќе се утврдат роковите и носителите на задачите.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2971
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

549.

Врз основа на член 389 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно со член 2 од Законот за Советот на Републиката („Службен весник на СРМ“ број 47/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За членови на Советот на Републиката се избираат:

- Абдула Абдурахман,
- Ајановски Вангел,
- Алексовски Борис,
- Алиевски Нафи,
- Алили Јашар,
- Билјановски Златко,
- Блажевски Мире,
- Боздов д-р Стерјо,
- Бојановски Диме,
- Бурзевски Ванчо,
- Гиновски Лазар,
- Георгиевски Кирил,
- Дамески Горе,
- Дема Галип,
- Димов Душан,
- Горчевска-Лазарова Бранка,
- Гошевски Трајан,
- Емин Идриз,
- Ефремов Боро,
- Ибраими Ибро,
- Ивановски Михајло,
- Јаневски Коце,
- Каев Алеко,
- Калајциски Лазар,
- Камберски Јово,
- Карбева Маца,
- Керамидчиев Михајло,
- Клиначева Нада,
- Колономос Жамила,
- Коробар А. Перо,
- Коробар Д. Перо,
- Крстевска Ратка,
- Кутурец Тома,
- Ламбевски Боце,

— Левков Благој,
 — Манева Лилјана,
 — Милошевски Тихомир,
 — Минанева Мара,
 — Миновски Мино,
 — Миовски д-р Димитар,
 — Михајловски Кирил,
 — Муртешански Михајло,
 — Мусли Кемал,
 — Муча Керима,
 — Најдовски Кицо,
 — Наумовска Ели,
 — Наумовски Круме,
 — Несторовски Аризан,
 — Нечевски Вангел,
 — Османи Абдула,
 — Отунска Живка,
 — Палоши Целадин,
 — Панзов Борис,
 — Пановски Стојан,
 — Пере Рупе,
 — Поповска Блага,
 — Поцков Боро,
 — Руси Љутви,
 — Седат Вели,
 — Сион Исак,
 — Симеонов Благоја,
 — Сланев Милан,
 — Сотировски Киро,
 — Спировски Драган,
 — Стојановски Димче,
 — Стојковски Бранко,
 — Тахири Цемаил,
 — Ташковски Панде,
 — Тозија Фана,
 — Трајковски Танаско,
 — Унковски Ванчо,
 — Фончев Ванчо,
 — Хаме Садо,
 — Хаципоповски Лазо,
 — Чаршавски Димитар,
 — Чушкар Боро,
 — Џамбаз Даре,
 — Шкартов Љупчо и
 — Шопов Ацо.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2995
 28 декември 1978 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
 Благоја Талески, с. р.

550.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

За потпретседател на Републичкиот комитет за туризам се именува

Светозар Василевски, заменик секретар на Републичката заедница за насочено образование.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2983
 28 декември 1978 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
 Благоја Талески, с. р.

551.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

За потпретседател на Републичката комисија за културни врски со странство се именува

д-р Јуан Старова, доцент на Филолошкиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2984
 28 декември 1978 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
 Благоја Талески, с. р.

552.

Врз основа на член 40 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 44/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

— Се разрешува од должноста генерален директор на Службата на Општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија, сметано од 31 јануари 1979 година.

Благој Симеонов, поради заминување на нова должност.

— Се именува за генерален директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија, сметано од 1 февруари 1979 година,

Љупчо Кангалов, генерален директор на памучната индустрија „Македонка“ во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-2982
 28 декември 1978 година
 Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
 Благоја Талески, с. р.

553.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“, број 43/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 28 декември 1978 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА НАМЕНИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ВО 1979 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на намените од посебен општествен интерес во областа на водостопанството во 1979 година, распределбата по намени, начинот и условите на користењето на средствата.

II

Средствата за финансирање на намените од посебен општествен интерес во областа на водостопанството во 1979 година се утврдуваат во износ од 24.700.000 динари, а се обезбедуваат од:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Средствата на Републичкиот буџет за финансирање на водостопанската програма во 1979 година | 24.000.000 динари |
| 2. Пренесени средства од Програмата за финансирање на намените од посебен општествен интерес во областа на водостопанството во 1978 година | 650.000 динари |
| 3. Други приходи | 50.000 динари |

III

Средствата утврдени во точка II од оваа програма се распределуваат за:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Редовно одржување и оправка на постојните заштитни водостопански објекти | 7.500.000 динари |
| 2. Изградба на нови заштитни водостопански објекти и работи (заштита од ерозија, уредување на порои, регулација на реки, објекти за одбрана од поплави и слично) | 11.250.000 динари |
| 3. Набавка на цевки за изградба на водоводи во селски населби | 2.000.000 динари |
| 4. Изработка на студија за утврдување на расположливите количества и квалитет на подземните води во СРМ | 1.000.000 динари |
| 5. Студии, програми, проекти и слично во областа на водостопанството | 1.500.000 динари |
| 6. Банкарски и административни трошоци, надзор и слично | 300.000 динари |
| 7. Исплата на обврски по Програмата за финансирање на намените од посебен општествен интерес во областа на водостопанството во 1978 година | 650.000 динари |
| 8. Тековна резерва за интервенција за извршување на непредвидени итни работи | 500.000 динари |

IV

Корисници на средствата од точка III на оваа програма можат да бидат месните заедници и другите организации и заедници преку општините и организациите на здружениот труд што одржуваат заштитни водостопански објекти или имаат потреба од изградба на такви објекти.

V

Средствата од точка III-1 и 2 на оваа програма се користат со учество на корисникот на средствата во претсметковното чинење на работите што ќе се извршат во 1979 година, и тоа:

- | | |
|---|-----|
| III-1. за одржување на постојни заштитни водостопански објекти: | |
| — во хидромелиоративен систем најмалку | 30% |
| — во хидромелиоративен систем, најмалку | 15% |
| III-2. за изградба на нови заштитни водостопански објекти и работи: | |
| — во подрачјата на недоволно развиените општини најмалку | 20% |
| — во подрачјата на другите општини најмалку | 30% |

Средствата од точка III-3 се користат според условите утврдени во програмата за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Социјалистичка Република Македонија за 1979 година.

VI

Распределбата на средствата по корисници ќе ја изврши Републичкиот комитет за водостопанство по пат на конкурс, а според условите предвидени во оваа програма, Законот за водите, Законот за изградба на инвестициони објекти и други прописи за реализација на средствата.

VII

Средствата за финансирање на дејности од посебен општествен интерес во областа на водостопанството во 1979 година се даваат без обврска за враќање.

VIII

Стручните и административни работи за спроведување на оваа програма ги врши Републичкиот комитет за водостопанство.

IX

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3079

28 декември 1978 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

554.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 28 декември 1978 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања, што го донесоа работниците на ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството на референдум.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3076
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

555.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Биолошки факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го

донесоа работниците на ООЗТ Биолошки факултет во Скопје на референдум.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3077
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

556.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство („Службен весник на СРМ“ број 30/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство — Скопје, што го донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на седницата одржана на 5 октомври 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3078
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

557.

Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 73 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

За потребите на Републиката и на општините во 1979 година, се утврдува вкупен износ на девизи во динарска противвредност од 130.000.000 динари.

Член 2

Обемот на девизите и правото на купување на девизи за потребите на органите на Републиката и органите на општините во рамките на износот од член 1 на оваа одлука, ќе го утврди, по одделни намени и корисници, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Извршниот совет).

Член 3

Односот помеѓу конвертибилните и клириншките девизи го утврдува Извршниот совет, со тоа што во вкупно утврдениот износ во член 1 на оваа одлука конвертибилните девизи не можат да бидат поголеми од 90%.

Член 4

Се овластува републичкиот секретар за финансии да може, до утврдувањето на распоредот на девизите според член 2 на оваа одлука, да одобрува користење на средства по барање на одделни корисници, кои во секој поединечен случај не го надминуваат износот од 100.000 динари.

Член 5

Со девизите од член 1 на оваа одлука може да се вршат плаќања до 31 декември 1979 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-3070

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

558.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 9/73 година), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1979 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование во 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3057

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

559.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 35 од Законот за старосното осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосното осигурување на земјоделците за 1979 година, донесена од Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 13 декември 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-3055

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

560.

Врз основа на член 3 и 13 од Законот за републичките совети („Службен весник на СРМ“ бр. 27/75) и член 86, став 3 од Деловникот на Претседателството на СРМ, а во согласност со органите и организациите што учествуваат во работата на Републичкиот совет за односи со странство, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

I

Со оваа одлука се именува претседател на Републичкиот совет за односи со странство, се утврдуваат лицата што се определени од органите и организациите што учествуваат во работата на Советот за членови на овој совет, и се именуваат членови на Советот од редот на општествените, научните и стручните работници.

II

За претседател на Републичкиот совет за односи со странство се именува Владо Малески, член на Претседателството на СРМ.

III

Членови на Републичкиот совет за односи со странство, определени од органите и организациите што учествуваат во работата на Советот се:

— Шукри Рамо, потпретседател на Собранието на СРМ, од Собранието на СРМ,

— Томислав Симовски, член на Извршниот совет и секретар на Републичкиот секретаријат за меѓународни односи, од Извршниот совет на Собранието на СРМ,

— Томе Буклевски, член на Претседателството на ЦК СКМ, од Сојузот на комунистите на Македонија,

— Азем Зулфикари, потпретседател на РК ССРМ, од ССРМ,

— Васко Костојчиновски, член на Претседателството на Советот на ССМ,
— Киро Роглев, потпретседател на Стопанската комора на Македонија.

IV

За членови на Републичкиот совет за односи со странство од редот на општествените, научните и стручните работници се именуваат:

1. Илиевски Тихомир, коментатор од надворешно-политичката редакција на ТВ Скопје,
2. Коцев Милчо, уредник на надворешно-политичката рубрика во НИП „Нова Македонија“,
3. Матеја Матевски, претседател на Републичката комисија за културни врски со странство,
4. Николовски Гога, претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници,
5. Пољански — Андонов д-р Христо, редовен професор на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,
6. Поповски Душко, член на Претседателството на ЦК СКМ,
7. Поповски Тошо, претседател на Комисијата за надворешно-политички прашања и односи со странство на Собранието на СРМ,
8. Д-р Васил Топурковски, доцент на Правниот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,
9. Тошевски Вања, директор на Уредот за документација при Извршниот совет на Собранието на СРМ,
10. М-р Никола Чинго, стручен соработник во Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование,
11. Академик Ацо Шопов, член на Советот на Републиката,
12. Светислав Митревски, потсекретар во РСВР.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-124
6 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

561.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/78, 13/78 и 29/78, во распоредот на девизите се вршат следниве измени и тоа:

— во реден број 5 „Републички штаб за територијална одбрана“, износот „7.000.000“ на двете места се заменува со износот „4.780.000“;

— во реден број 16 „Собранија на општините, Градот Скопје и на Заедницата на општините и градовите на Македонија“, износот од „5.500.000“ се

заменува со износот „7.100.000“, а износот „6.500.000“ се заменува со износот „8.100.000“ и

— во реден број 25 „девизна резерва“, износот од „10.349.000“ се заменува со износот „10.969.000“, а износот „17.925.000“ се заменува со износот „18.545.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2581/1

11 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

562.

Врз основа на член 12 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства за фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА, ВО 1978 ГОДИНА

1. Утврдените стапки во член 8 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година се намалуваат за 10% за 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Бр. 23-2573/1

11 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

563.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Техничкиот факултет во Битола предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 23-327/49

15 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

366.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија и член 4 од Меѓурепубличкиот општествен договор за основите за развој на електростопанството од 1974 до 1980 година, Собранието на СР Македонија, Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, Југобанка — Основна банка — Скопје, Југословенска извозна и кредитна банка — Белград, Деловна единица во Битола, „Инвестбанка“ — Белград — Деловна единица — Скопје, Основна земјоделска банка — Скопје, организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромачедонија“ — Скопје и Собранието на град Скопје, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1982 ГОДИНА

Член 1

Во насловот на Општествениот договор за здружување на средства за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за период од 1976 до 1982 година („Службен весник на СРМ“ број 4/76) и во член 1, член 9, став 1 алинеја прва и втора и член 13 став 2 годината „1982“ се заменува со годината „1984“.

Член 2

Во член 2 табелата се менува и гласи:
„1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984.
3.580 4.050 4.440 5.190 5.870 6.410 7.010 7.690 8.460“.

Член 3

Во член 3 роковите во колоните „Почеток на градбата“ и „Завршување на изградбата“ од табелата за објектите:

I — Започнати објекти

- 1. ТЕ Неготино 1 x 210 МВТ „07. 1977“ се заменува со „03. 1978“;
- 2. ТЕ „Осломеј“ 1 x 120 МВТ со рудник за јаглен „11. 1977“ се заменува со „01. 1979“;
- 3. ДВ 380 КВ Косово — Скопје — Гевгелија и ТС 380/110 КВ Скопје „12. 1976“ се заменува со „12. 1977“.

II — Нови објекти

- 1. ТЕ Битола I, 1. X. 210 МВТ со рудник за јаглен „09. 1979“ се заменува со „01. 1980“;
- 2. ТЕ Битола II, 1 x 210 МВТ со рудник за јаглен „11. 1980“ се заменува со „01. 1982“;
- 3. ХЕ Тиквеш II 48 МВТ „12. 1978“ се заменува со „01. 1981“;
- 4. ХЕ Козјак 37,5 МВТ „11. 1981“ се заменува со „01. 1982“;
- 5. ХЕ Градец 54 МВТ „11. 1981“ се заменува со „01. 1983“;
- 6. ХЕ Чебрег 127,5 МВТ „1978“ и „11. 1982“ се заменува со „1979“ и „07. 1984“;
- 7. Високонапонска мрежа „1982“ се заменува со „1984“;
- 8. Студии и истражувања „1982“ се заменува со „1984“; и

III — Дистрибутивна мрежа „1982“ се заменува со „1984“.

Член 4

Член 5 се менува и гласи:

„Учесниците на овој општествен договор се согласиле кредитирањето на објектите од член 3 на овој договор да се врши од изворите на средствата од член 7, во точките од 1 до 10 преку Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, а за изворите на средствата од точките 11 до 14 носителите на кредитирањето ќе се одредат договорно помеѓу Стопанската банка — Здружена банка — Скопје и банките наведени во точките 11 до 14“.

Член 5

Во член 7 по точката 10 се додаваат 4 нови точки и тоа:

- „11. учество на Југобанка — Основна банка — Скопје,
- 12. учество на Југословенска извозна и кредитната банка — Белград, Деловна единица во Битола,
- 13. учество на „Инвестбанка“ — Белград, Деловна единица во Скопје,
- 14. учество на Основната земјоделска банка — Скопје.“

Член 6

Во член 9, став 1, алинеја 2 во почетокот пред зборот „сите“ се додава „85%“ од“ а во став 3 по зборот „заеми“ се става точка, а останатите зборови до крајот на реченицата се бришат.

Член 7

Член 11 се менува и гласи:

„Средствата од точка 4 на член 7 на овој договор ќе се обезбедат од банкарски средства на основните банки на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје по 158,2 милиони динари годишно во периодот од 1976 до 1984 година сразмерно на состојбата на вкупните депозити повидување, на орочените депозити со рок до 13 месеци и на вкупните динарски и девизни депозити на населението по завршните сметки за периодот од 1975 до 1983 година.“

Средствата од точка 5 на член 7 на овој договор ќе се обезбедат од банкарските средства на Љубљанската банка — Основна банка — Скопје по 10 милиони динари годишно и тоа во периодот од 1976 до 1982 година.

Средствата од точките 11, 12, 13 и 14 од член 7 на овој договор ќе ги обезбедат од банкарските средства Југобанка — Основна банка — Скопје, Југословенска извозна и кредитна банка — Белград, Деловна единица во Битола, „Инвестбанка“ — Белград, Деловна единица — Скопје и Основната земјоделска банка — Скопје во вкупен износ од 140 милиони динари во периодот од 1978 до 1984 година, по завршните сметки за период од 1978 до 1983 година, во еднакви годишни износи и тоа:

— Југобанка — Основна банка — Скопје вкупно 90 милиони динари.

— Југословенска извозна и кредитна банка — Белград, Деловна единица во Битола вкупно 30 милиони динари.

— „Инвестбанка“ — Белград, Деловна единица — Скопје вкупно 10 милиони динари.

— Основна земјоделска банка — Скопје вкупно 10 милиони динари.

Сите банки од став 1, 2 и 3 на овој член ќе издвојуваат 2% од остварената разлика на средствата во тековната година во однос на претходната година од штедните влогови по завршните сметки за периодот од 1978 до 1983 година.

Издвоените средства на банките од став 1, 2, 3 и 4 на овој член ќе им бидат вратени во 20 еднакви полугодишни анuitети, почнувајќи од 1 јануари 1985 година.

Другите услови под кои ќе се користат кредитите ќе се утврдат договорно меѓу банките од став 1, 2, 3 и 4 на овој член и организацијата на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје.“

Член 8

Во член 13, став 1, во четвртиот дел по зборовите „освен на“ се додаваат зборовите: „директните потрошувачи чија годишна потрошувачка на електрична енергија е поголема од 300 милиони киловат часови“.

Член 9

Член 14 се менува и гласи:

„Корисниците на средствата од член 13 на овој договор се организациите на здружен труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје.

Од вкупниот износ на остварените средства од член 13 на овој договор ќе користат:

— Организацијата на здружен труд „Електростопанство“ — Скопје 60%; и

— Организацијата на здружен труд „Електромакедонија“ — Скопје 40%.“

Член 10

Член 15 се менува и гласи:

„Средствата од точка 8 на член 7 на овој договор ќе се обезбедат од средствата на Фондот за обнова и изградба на Скопје за изградба на ХЕ „Козјак“ со учество во висина од 27% од инвестиционата вредност на објектот и тоа како неповратни средства за обезбедување на ретенционен простор за одбрана од поплави на град Скопје, согласно со решението за регулација на реката Вардар“.

Член 11

Во член 18, став 1, годината „1983“ се заменува со годината „1985“.

Член 12

Став 3 на член 20 се брише.

Член 13

Во членовите: 5, 7 точка 4 и 5, член 11, 16, 17 став 1, член 19, 20, 21, 22, 24 и 26 став 1 називите „Стопанска банка — Скопје, Централа“ и „Љубљанска банка — Филијала во Скопје“ се замену-

ваат со називите „Стопанска банка — Здружена банка — Скопје“ и „Љубљанска банка — Основна банка — Скопје“.

Член 14

Учесниците се согласуваат да изготват пречистен текст на овој договор.

Член 15

Овој договор влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Име и презиме на потпишаните учесници на Општествениот договор:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Љубомир Коруноски, с. р.

2. За Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Благоја Станоевски, с. р.

3. За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Ванчо Близнаковски, с. р.

4. За Стопанската комора на Македонија, Икмет Крифца, с. р.

5. За Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, Драган Захариевски, с. р.

6. За Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, Трајко Петровски, с. р.

7. За Југобанка — Основна банка — Скопје, Ристо Дуковски, с. р.

8. За Југословенската извозна и кредитна банка — Белград, Деловна единица — Битола, Богољуб Апостоловиќ, с. р.

9. За Инвестбанка — Белград, Деловна единица — Скопје, Нове Николовски, с. р.

10. За Основната земјоделска банка — Скопје, Владимир Денковски, с. р.

11. За „Електростопанство“ — Скопје, Џоца Николовски, с. р.

12. За „Електромакедонија“ — Скопје, Љупчо Гајдарџиски, с. р.

13. За Собранието на град Скопје, Чедо Лазаревски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

367.

Врз основа на член 118 став 1 и 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72, 26/73, 36/76 и 42/77) и член 138 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1978 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се врши аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1978 година во однос на 1977 година во износ од 14%.

II

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, се зголемуваат за 14%.

На зголемувањето од претходниот став подлежат сите пензии определени од пензиска основа во која не е влезен целосно или делумно личниот до-

ход односно основницата на осигурувањето од 1978 година, сразмерните делови на пензиите остварени врз основа на меѓународни конвенции за социјално осигурување до 31 декември 1978 година за осигурениците чие последно вработување било во странство, како и исклучително признаените пензии според член 27 и 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување до 30 јуни 1978 година.

Привремените пензии определени според член 38 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 14% со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање.

Пензиите на борците од НОВ од пред 9. IX. 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38 став 4 односно член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (понатаму: Законот за основните права) се зголемуваат за 14%, ако тоа зголемување за корисникот е поповолно од усогласувањето според одредбите на член 42 став 2 од Законот за основните права со примена на просекот на личните доходи на работниците остварен во Југославија за 1978 година зголемен за 6%.

III

Паричниот надоместок за телесно оштетување како и материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 14%.

Основата од која се одредува висината на паричниот надоместок за телесно оштетување во 1978 го-

дина се зголемува за 14% и од 1 јануари 1979 година изнесува:

а) за телесно оштетување настанато по несреќа на работа или професионално заболување 1.368,00 динари,

б) за телесно оштетување настанато по болест или повреда надвор од работа 957,60 динари.

IV

Како основица за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според точка II и III став 1 од оваа одлука служи износот на пензијата без заштитниот додаток, односно износот на другите парични примања што на корисникот му следувал за месец декември 1978 година, не земајќи го предвид зголемувањето според Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите примања според порастот на трошоците на животот во 1978 година.

V

Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1979 година и се смета за аконтативно зголемување на пензиите и другите парични примања заради порастот на просечните трошоци на животот со тоа што дополнително ќе се изврши соодветна корекција на усогласувањето ако според конечно утврдениот индекс на движењето на просечните трошоци на животот во 1978 година во однос на 1977 година се покаже разлика повеќе од 0,5%.

Ако процентот на разликата биде понизок од 0,5%, тој износ ќе се засмета при усогласувањето на пензиите со движењето на просечните трошоци на животот во 1979 година.

VI

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според одредбите на соодветната одлука.

VII

Усогласувањето на пензиите и другите примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2254/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

368.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72, 36/76 и 42/77) и член 125 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Граничниот износ на најниското пензиско примање за определување на заштитниот додаток на пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1979 година, се утврдува во износ од 2280 динари.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање од претходната точка на оваа одлука

ка на корисниците на пензија кои имаат право на таков додаток на ден 1 јануари 1979 година ќе го изврши Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмени решенија.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 2255/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

369.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72, 36/76 и 41/77), и член 26 став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Најнискиот износ на пензиите за 1979 година изнесува 1200 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-2256/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

370.

Врз основа на член 149 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72 и 36/76), а во врска со член 46 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1978 година, бр. 01-2042/1 од 19 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 46/77, и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-2257/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

371.

Врз основа на член 149 став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 1979 ГОДИНА

I

Важноста на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1978 година, бр. 01-2045/1 од 19 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 46/77 и 11/78, се продолжува и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-2258/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

372.

Врз основа на член 149 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Важноста на Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1978 година, бр.

01-2044/1 од 19 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 46/77, се продолжува и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-2259/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

373.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), член 203 став 1 точка 19 и член 246 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

За закрепнување на корисниците на пензија и на определени права од инвалидското осигурување за 1979 година се обезбедуваат средства по стапка од 2%.

II

Како основица за пресметување ќе служи вкупниот износ на исплатените пензиски примања и исплатениот надоместок на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и привремениот надоместок во врска со вработувањето, освен додатокот за помош и нега.

III

Со посебен општ акт на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ќе се изврши распределба по основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување на средствата од став I на оваа одлука според бројот на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување на подрачјето на основната заедница, а во Основната заедница — Скопје да бидат обработени и корисниците на пензија чие место на живеење е во друга социјалистичка република или покраина.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-2230/1
14 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

374.

Врз основа на член 4 од Одлуката за измени и дополнување на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/74), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Илија Бошков, од Скопје, повторно се именува за секретар на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-2263/1

14 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

375.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на ден 20. XII. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Член 1

Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ги утврдува следните придонеси што ги плаќаат и тоа:

1. Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството по стапка 1% од доходот остварен од земјоделска дејност намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по стапка од 1,5% на личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход);

3. Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ — Деловница Скопје, плаќа придонес по 30 динари од осигуран хектар обработлива површина (посеви и плодови) во 1979 година;

4. Сојузот на Здружението на тутунопроизводителите на СР Македонија плаќа придонес по 30 динари според опфатените површини од тутун во 1979 година.

Член 2

По однос на пресметувањето и уплатувањето, застареноста и наплатата на придонесот на Заедницата ќе се применуваат соодветните одредби од

Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд и одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Во 1979 година ќе биде донесена Програма за комплетирање и осовременување на системот за заштита од градобијност во СР Македонија.

Во 1979 година ќе се донесе Самоуправна спогодба за финансирање на реализацијата на Програмата за комплетирање и осовременување на Системот за заштита од градобијност во СР Македонија.

Во спогодувањето ќе учествуваат Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност и сите останати чинители во Републиката заинтересирани за развојот на Системот за заштита од градобијност.

Во 1979 година Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ќе започне од своите приходи да издвојува наменски средства за инвестиции како свое учество во финансирањето на програмата за комплетирање и осовременување на Системот за заштита од градобијност во СР Македонија.

Приходите кои ќе ги остварува Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност почнувајќи од 1979 година, од подрачјата каде Системот за заштита од градобијност сè уште не е изграден и организиран, Заедницата ќе ги намени првенствено за изградување — комплетирање на Системот за заштита од градобијност на тие подрачја. Ова наменско издвојување на инвестиционите средства посебно за небранетите подрачја ќе се врши се додека Системот за заштита од градобијност не биде изграден и организиран на тие подрачја.

Наменското издвојување на средствата за комплетирање и осовременување на Системот за заштита од градобијност ќе биде дефинирано со финансиските планови и програмите за инвестиции кои за секоја година посебно ќе ги донесува Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1979 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 78/11

22 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
Трајче Кошевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА

376.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Гевгелија, а во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на општината од 7. 12. 1978 година, Собранието на ОЗВ, на седницата одржана на 9. 09. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружен труд за своите работници, работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, за работниците вработени кај нив и за себе ако

и самите обврзници на придонесот, како и југословенските работници вработени во странство кои се обврзници на придонесот се ослободуваат од плаќање придонес за вработување за месеците ноември и декември 1978 г.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Гевгелија, а ќе се применува од 1. 11. 1978 година.

Бр. 02-421
9 ноември 1978 година
Гевгелија

Претседател,
Петар Танчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Пред овој суд се води спор за утврдување право на сопственост на стан во Скопје, нас. „Карпош IV“ згр. А-6/1-15, по тужбата на тужителот Васил Џороски од Скопје, нас. „Карпош IV“, згр. А-6, влез 1, стан 15 против Благоја Бошковски, работник од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот е со непознато место на живеење му е поставен привремен старател адв. Глигор Дончевски од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70 кој ќе го застапува тужениот во овој спор сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд во Скопје, П. бр. 1739/78. (104)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд се водат оставински постапки за расправање на оставниците на следните оставители:

1. Ристески Ѓорѓов Петко, бивш од Крушевица, заведен под О. бр. 31/1976 година;
2. Божиновска Стојан Божна, бивша од Прилеп, заведена под О. бр. 307/77 година;
3. Рашковска Митрева Божана, бивша од село Полчиште, заведена под О. бр. 131/75 година;
4. Старчевски Ѓорѓиев Трајко, бивш од село Витолиште, заведена под О. бр. 231/77 година;
5. Трајкоски Дамчев Петко, бивш од с. Пештани, заведена под О. бр. 127/77 година;
6. Прдевски Ристев Ѓоре, бивш од село Витолиште, заведена под О. бр. 305/77 година;
7. Ристеска Димитриова Пера, бивша од село Крушевица, заведена под О. бр. 314/77 година;
8. Мицевски Ѓорѓи, бивш од Прилеп, заведена под О. бр. 126/75 г;
9. Најдоски Мирче Милан, бивш од село Топлица, заведена под О. бр. 284/1976 година;
10. Малческа Стојанова Нада, бивша од село Ерековци, заведена под О. бр. 330/75 година.

Се повикуваат сите наследници од втор и трет наследен ред да се јават во овој или било кој општински суд за да дадат наследнички изјави, во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно оставините ќе преминат во општествена сопственост, согласно член 230 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп. (94)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води спор за оспорување на татковство по тужба на малолетниот Сашо Арсовски од Куманово, застапуван од Симоновски Томислав, адвокат од Куманово, како старател против тужените Сунчица Петковска од Куманово и Сталин Петковски од Куманово, а сега на привремена работа во Западна Германија со непознатата адреса на живеење. Вредност на спорот 500 динари.

Се повикува тужениот Сталин Петковски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави пред Општинскиот суд во Куманово. Доколку не се јави во определениот рок ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1108/1978 година. (95)

ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак меѓу тужителот Бејтула Мифтари од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 244, против тужената Драгица Алибашиќ од село Бегунце, општина Битола, а сега со непознатата адреса.

Се повикува тужената Драгица Алибашиќ од село Бегунце во рок од 30 дена да се јави пред Општинскиот суд во Тетово и достави точна адреса или да определи свој полномошник. До колку во рок од 30 дена не се јави, судот ќе и определи привремен старател кој ќе се јави пред судот и ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово. П. бр. 191/78 год. (100)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Кадрије Атице од село Желино, против Зејнула Кадрија од село Требош. Вредност на спорот е 2.000 динари.

Бидејќи тужениот е отселен т.е. се наоѓа на работа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од огласувањето да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1058/1978 година. (101)

Пред овој суд е заведен предлог за утврдување на станарско право од страна на предлагачот Бајрам Амет од Тетово, ул. „Солунска“ бр. 1 против противничката Ана Шабани од Книн, ул. „Маршал Тито“ бб, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува противничката Шабани Ана во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово, да достави точна адреса или да определи свој полномошник кој ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, Општинскиот суд во Тетово ќе и постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово. Р. бр. 386/76 година. (96)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Надије Керими од село Шемшово, против тужениот Медии Камбера Хасан од село Палатица, сега со непозната адреса во Западна Германија.

Се повикува тужениот Медии Камбера Хасан од село Палатица да се јави во рок од 30 дена пред судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој спор. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 16/78. (97)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд се заведени предмети за надомест на експроприран имот, Р. бр. 111, 115, 132, 135, 144, 145 и 146/75 година, во кои како поранешни сопственици се лицата: Жерновски Рафе, Клобо-чишки Трајчев Павле, Инадеви Танчев Инаде, Павловски Киро, Башишки Лефко, Атовски Мирко и Мариновски Митре, поранешни жители на градот Дебар, сега со непозната адреса, а корисник на експропријацијата е ООЗТ ХЕ „Шпиле“ — Дебар.

Се повикуваат споменатите лица — поранешни сопственици, да се јават на овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Доколку не се јават во определениот рок, ќе им биде поставен привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Дебар, 8. XI. 1978 година. (98)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Општинскиот суд Скопје II објавува дека барираниот чек серија бр. 0766585, на 4.000,00 динари, подигнат за потрошувачки кредит — индустриска стока од Стопанската банка — Скопје, по партија бр. 01-33791/37, на име Буцевски Павле, со стан на ул. „Горги Димитров“, кула 10, П влез бр. 16 од Скопје, се амортизира бидејќи е изгубен.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 370 од 11. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1054-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Градежно-молерско-фарбарска занаетчиска задруга „Ново Скопје“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Мариовска“ бб, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 1. VII. 1966 година.

Основачи на задругата се: Кузмановски Круме Перо од Скопје, ул. „Панајот Гиновски“ бр. 11-б, Горче Петров; Тошевски Димо Радован од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 9-д; Николовски Васил Ристо од Скопје, ул. „Сердарот“ бб, с. Драчево; Димовски Петар Милан од Скопје, населба „Козле“, кула 14, стан 6; Николовски Коста Јован, ул. „Сердарот“ бб — с. Драчево, Скопје; Јордановски Круме Васил од Скопје, ул. „Жданец“ бр. 37-а; Шијаковски Стојан Алексо од Скопје, ул. „Тодор Ченгов“ бр. 184; Гишев Горги Трајко од Скопје, ул. „518“ бр. 89; Илиевски Јован Ристо од Скопје, „Новоселски пат“ бб и Стојановски Пеце Трајче, ул. „Корувеска“ бр. 16 — с. Драчево, Скопје.

Дејност: изведува градежно-молерско-фарбарски работи од доменот на градежната и молеро-фасадерската струка.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат и задругарите во височина на двократниот износ од здружениот влог, кој изнесува 500,00 динари.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Димовски Милан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 370/1975 година. (412)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1114 од 8. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Електроинсталатерска механичарска услужна задруга „Напон“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „221“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата лицето Тунтевски Борис, в. д. директор, а се

запишува како нов застапник лицето Тунтевски Борис, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1114/1976 година. (414)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 155 од 18. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1058-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Земјоделско стопанство „Геопланета“, Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. „Алија Авдовиќ“ бб, населба Сингелик, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Дејност: производство на земјоделски, лозарски, овоштарски, градинарски и други земјоделски производи на сопствена површина и организирање на такво производство во кооперација со индивидуалните производители и стопански организации; врши доработка (сортирање-пакување), преработка и складирање на земјоделски и добиточни производи од сопствено производство во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и откупени од индивидуалните и други производители; организира и дава стручна помош во производството на сите видови земјоделски производи по пат на договарање; врши услуги во заштита од болести и штетници на земјоделско и добиточно производство, како и добиток на индивидуалните производители и стопански организации; врши откуп на сите видови земјоделски и добиточни производи од индивидуалните производители и стопански организации и обезбедува пласман и продажба на истите на големо и мало на територијата на СФРЈ; врши снабдување на членовите-кооперанти и други консуматори со сите видови репродукциони материјали, добиточна храна и заштитни средства; врши услуги со земјоделски машини на индивидуалните производители и стопански организации; врши снабдување на членовите-кооперанти и други консуматори со прехранбени, индустриски, колонијални и други стоки за широка потрошувачка.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Илија Томовски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 155/1975 година. (411)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1198 од 7. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1055-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на ОЗТ Молеро-фарбарска, градежно-занаетчиска задруга „Идеал“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Веселин Маслеша“ бб, со следните податоци: Досегашното седиште-адреса на задругата, на ул. „Веселин Маслеша“ бб, се менува, така што во иднина ќе гласи: Молеро-фарбарска, градежно-занаетчиска задруга „Идеал“, Ц. О., Скопје, ул. „Лазо Личеновски“ бр. 58, барака на Рекреативен центар „Кале“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1198/1975 година. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1620/74 од 22. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1060-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Градежно-занаетчиска задруга „Победа“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Загребачка“ бб, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и единствена завршна сметка.

Задругата е основана со договор на задругарите од 17. I. 1968 год.

Основачи се: Атанасовски П. Крсто; Гоце Раствов Димко; Манчевски Д. Александар; Насков Стојан Томе; Николовски Божидар; Оташковски Мла-

ден Драги; Петрески Јордан Пројко; Поцевски Стаменков Благоја; Садики Невзата Енвер и Стојанов А. Душко.

Дејност: вршење на градежни и градежно-запаметиски работи, сè во целост со градежната дејност.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат задругарите во височина на двократниот износ од здружениот влог кој изнесува 500,00 динари.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Бранеш Јовета — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1620/74/1975 година. (419)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 755 од 28. VIII. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1079-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Централно основно училиште „Вера Јоциќ“, С. О., со седиште во Скопје, Маџари I, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Работната организација е настаната со поделба на Централното основно училиште „Наум Наумовски Борче“ — Маџари I, Скопје на две работни организации согласно одлуката на Советот, бр. 294 од 27. XI. 1973 година и решението за дадена согласност за поделба, бр. 25199/1 од 26. XII. 1974 година донесено на Собранието на општината на град Скопје.

Дејност: општо основно образование и воспитание.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на работната организација е Стојчевски Драган, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Стојчевски Драган, директор, без ограничување, Лазаревски Ѓорѓи, режисер-домаќин, ограничено и Деспотова Љубинка, секретар, ограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 755/1975 година. (422)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 458 од 6. V. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1066-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Сидаро-фасадерска и молеро-фарбарска задруга „Неимар“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Иво Рибар Јола“ бб, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана на 10. VII. 1972 година.

Основачи на задругата се: Доновски Велјан — ВКВ сидар, ул. „980“ бр. 129-б, Скопје; Станоевиќ Цветан — КВ молер, ул. „890“ бр. 13, Скопје; Зековиќ Мило — КВ молер, ул. „М. Чаков“ бр. 7, Скопје; Атанасовски Борис — ВКВ молер, ул. „758“ бр. 8/II-12, Скопје; Чанкуловски Кирил — ВКВ молер од село Љубанци, Скопско; Даутовски Цветко — ВКВ молер од село Кучевиште, Скопско; Димовски Вељко — КВ молер, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 3, Скопје; Цветановски Петар — КВ молер, ул. „Савска“ бр. 4, Скопје; Марковиќ Милутин, ВКВ молер, ул. „43 бис“ бр. 20, Скопје и Шакир Абдилкер — ВКВ молер од село Сарај, Скопско.

Дејност: сидаро-фасадерска и молеро-фарбарска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата емчат задругарите во висина на петкратниот износ од здружениот влог, кој изнесува 500,00 динари.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Гого Миомир, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 458/1975 година. (421)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 72 од 10. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1052-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Запаметиско-услужна задруга по водовод и парно греење „Центровод“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Дујонска“ бр. 6, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 13. VII. 1971 година.

Основачи на задругата се: Апостолов Томислав, Атанасов Јован, Мрмевски Тодор, Трифунов Срећен, Огњановски Јован, Дворжак Велимир, Димчев Благоја, Богоев Митре Боцевски Мице, Манчевски Добре и Андреевски Томислав.

Дејност: инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација, како и инсталатерска за централно греење и за аклиматизација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат и задругарите во височина на десеткратниот износ од здружениот влог кој изнесува 300,00 динари.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Добре Манчев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 72/1975 година. (423)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1588/74 од 9. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Браварска услужна задруга „11 Октомври“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Веселин Маслеша“ бб, Карпош I, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 4. VI. 1972 година.

Основачи на задругата се: Костовски Андреја, ул. „Осло“ бр. 18 — Скопје; Настевски Живко, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 8 — Скопје; Савески Зако, зграда 15, влез 1/9 — Чаир, Скопје; Каранфиловски Аритон, ул. „29 Ноември“ бр. 55, Скопје; Поповска Блага, ул. „Рузвелтова“ бр. 51-а; Скопје; Бафтијари Сатки, ул. „154“ бр. 10 — Скопје; Настевски Воислав, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 128, Скопје; Ристо Ѓешовски, ул. „479“ зграда 8, влез 1/6, Скопје; Малјановски Мавле, ул. „890“ бр. 349, Скопје и Цветковски Милан, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 147, Скопје.

Дејност: ги врши сите видови производство и услуги од браварија на територијата на СФР Југославија.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Основачите на задругата одговараат во висина на задолжителниот влог кој изнесува 2.000,00 динари.

Лице овластено за застапување и потпишување на задругата е Костовски Андреја, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1588/74/1975 година. (424)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1618/74 од 9. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1050-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Електроинсталатерска задруга „Елан“, Ц. О., со седиште во

Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 2—4, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со одобрение на Н. О. на Општината „Кале“ — Скопје, бр. 5095/58 од 3. VI. 1958 година.

Основачи на задругата се: Петровски Велко од Скопје, ВКВ електроинсталатер, ул. „Партизански одреди“ бр. 109, л. к. бр. 138254; Битровски Роки од Скопје, ул. „761“ бр. 1, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 10734 — Скопје; Перовски Киро од Скопје, ул. „Горѓи Димитров“, зграда 12/1-9, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 71514; Глигоровски Глигор од Скопје, ул. „706“ бр. 7, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 135545; Лепчевски Бошко од Скопје, ул. „Штросмајерова“ бр. 21, Горче Петров; ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 119176; Божиновски Павле од Скопје, ул. „854“ бр. 66 н. Магари, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 100048, Аврамовски Драгутин од Скопје, ул. „Г. Димитров“ кула 10 I/15, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 14088; Трајковски Санде од село Вујковци, Скопско, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 319709; Колевски Глигор од Скопје, нас. „11 Октомври“, зграда А/1 6/23, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 1187; Андреевски Темелко од Скопје, нас. Скопско Поле, с. Јурумлери, КВ електроинсталатер, л. к. бр. 106856.

Дејност: ги изведува сите видови на електрична инсталација за слаба и јака струја во земјата, громобранска инсталација, ги врши сите видови на услужни дејности за поправка и монтажа на термички уреди, радиоапарати, телевизори, појачала, звучници и др.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица задругарот-основач одговара во висина на своето парично емство од 2.000 динари и тоа во рок од 2 години по престанокот на членството во задругата.

Лице овластено за застапување на задругата е Петровски Велко, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Петровски Велко, директор, без ограничување и Петровски Киро, техничар во задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1618/74/1975 година. (425)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1103 од 6. X. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1087-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Градежен факултет, С. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, со следните податоци: води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Работната организација е основана со одлука за поделба на Архитектонско-градежен факултет — Скопје, бр. 01-353/1 од 18. II. 1975 година и 28. X. 1975 година.

Предмет на работењето е: настава од прв, втор и трет степен, научна дејност и примена на научно-истражувачките резултати во практиката.

Во правниот промет со трети лица истапува самостојно.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е декан проф. инж. Драги Миладинов. Деканот е инокосен работоводен орган којшто ја организира наставата, научно-истражувачката и применувачката работа и е одговорен за спроведување на одлуките на органите на самоуправувањето и се грижи за целокупното работење на Факултетот.

Лица овластени за потпишување се: декан проф. инж. Драги Миладинов и продекан проф. инж. Ангел Ангеловски. Деканот и продеканот се овластени за целокупното работење на факултетот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1103/1975 година. (428)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 84 од 10. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1053-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Занаемска браварска задруга „4 Јули“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 115, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Задругата е основана со одобрение на општината Саат Кула бр. 03/1-7485 од 4. VII. 1960 година.

Основачи на задругата се: Чакаров Стојан од село Волково, Скопско, л. к. бр. 329965; Мицевски Томислав од Скопје, ул. „Горѓи Димитров“ бр. 13, л. к. бр. 63598; Бабаич Машо од село Љубин, Скопско, л. к. бр. 99507; Слезенков Горѓи од Скопје, ул. „1102“ бр. 233-а, л. к. бр. 126451; Божиновски Симеон од село Брезица, Скопско, л. к. бр. 29624; Јовановски Киро од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 3-д, л. к. бр. 139860; Утковски Љубе од Скопје, ул. „142“ бр. 13-а, л. к. бр. 144711; Симоновски Борис од Скопје, ул. „795“ бр. 32, л. к. бр. 125300; Трпевски Борис од Скопје, ул. „Киро Фетак“ бр. 15, нас. Драчево, л. к. бр. 70744; Петрушев Ангел од Скопје, ул. „256“ бр. 52, л. к. бр. 55092.

Дејност: вршење на сите браварски работи а посебно: изработка и поправка на стари и нови брави, катанци, клучеви, изработка и поправка на печки, сите работи од градежна и домашна браварија.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Основачите на задругата одговараат и емчат за обврските на задругата во правниот промет со трети лица до висина на задолжителниот задружен влог.

Лице овластено за застапување на задругата е Чакаров Стојан, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Чакаров Стојан, без ограничување и Стојановски Владимир.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 84/1975 година. (426)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 367 од 17. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1188-00, го запиша во судскиот регистар престанокот на Градежниот факултет Ц. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, со следните податоци: Се запишува престанокот на Градежниот факултет — Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, поради здружување со други работни организации во нова работна организација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 367/1977 година. (434)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 368 од 17. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1086-00-00 го запиша во судскиот регистар престанокот на Архитектонскиот факултет, Ц. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 16, со следните податоци: Се запишува престанокот на Архитектонскиот факултет — Скопје, поради спојување со други работни организации во нова работна организација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 368/1977 година. (436)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Земјоделско индустриски комбинат „Винојуг“ се оглашува за неважен. (1578)

Загубениот округли печат под назив: „Месна заедница с. Кучково — општина Карпош“ се оглашува за неважен. (3369)

Загубените округли печат и штембил под назив: „Културно уметничко друштво „Китка“ — Драчево — Скопје“ се огласуваат за неважни. (3576)

Загубениот округли печат под назив: „Општински одбор на месните заедници — Струга“ се оглашува за неважен. (3801)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Чек А4023754 на износ од 1.100,00 динари, издаден од „Газела“, Скопје, на име ЖТО — Скопје.

(3800)

Барирани чекови за потрошувачки кредити под бр. 0626873 на 10.000 дин. и чек бр. 0626874 на 10.000 дин., издадени од Стопанска банка — Основна банка, Титов Велес, на име Панче Мијовски.

(3895)

Пасош издаден од СВР — Кичево на име Цане Наумовски, с. Вранешница, Кичево.

(498)

Штедна книшка бр. 803-510-713, издадена од БЕО Банка — Београд — Основна банка, и два налога од по 1.056,00 динари на истата штедна книшка, на име Вишеслав Јовиќ, ул. „Борко Талевски“ влез II бр. 9, Скопје.

(499)

Образец број 743, МТ-332/1344, издаден од Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, на износ 30.622,46 — долари, на име Топилница за цинк и олово „ЗЛЕТОВО“ Т. Велес.

(3978)

Образец бр. 743, ЈБГ/332, издаден од Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, на износ од 53.468,85 — фунти, на име Топилница за цинк и олово „Злетово“ — Титов Велес.

(4072)

КОНКУРСИ

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 35/73) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 24/74), Конкурсна комисија на ИГМ „8 Ноември“ — Неготино, распишува

К О Н К У Р С

(Јавно наддавање)

за испорака и монтажа на следната опрема:

- Колин млин: капацитет 15—19 м³/час;
- Автоматски транспортен систем на вагони во тунелски сушари — влез-излез;
- Растовар на автоматика на сува стока и утовар на тунелски вагони, капацитет 55.000.000 еНФ-/2смени, 330 дена — сметковна единица е Б — 12 (4 еНФ);
- Растовар полуавтоматски на печена стока и пакетирање;
- Комплетна тунелска печка со димензии 2,5 à 2 x 73 м.

Предност имаат тие фирми кои ќе понудат комплетна опрема и за динари и увозен дел, и најприфатливи комерцијално-финансиски услови.

Рок за поднесување понуди е 27.01.1979 година.

За евентуални детални појаснувања заинтересираните да се обратат на тел: 220-721, Завод за унапредување на градежништвото и индустријата на СРМ — Скопје.

(538)

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), Сојузната царинска управа, Нови Београд, булевар „АВНОЈ“ 155,

објавува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување изведување на работите при изградбата на новиот објект — Царинарница Битола во Битола и тоа:

- градежни и градежно-занаемски работи;
- водоводна и канализациона инсталација;

— електрична, телефонска и громобранска инсталација;

— инсталација за централно греење;

— надворешни приклучоци за водовод, канализација, електрика и ПТТ;

— надворешно уредување на теренот.

Местото на градбата е во кругот на индустриската зона во Битола.

Ориентационата вредност на работите по инвестиционо-техничката документација е 7.526,259,89 динари.

Рок за изведување на работите е 12 (дванаесет) месеци од денот на воведување на изведувачот во работата, со тоа што понудувачите можат да понудат и пократок рок, а што ќе има влијание врз изборот на понудувачот.

Јавното наддавање ќе се одржи на 31.1.1979 година во 12 часот во просториите на Царинарницата „Битола“ во Битола. Како краен рок за поднесување на понудите се смета денот и часот на почнувањето на наддавањето.

Лицитациониот елаборат со „посебните услови“ може да се преземе во Царинарницата Битола, секој работен ден од 10—14 часот.

Понудите што во Царинарницата Битола ќе стигнат по рокот одреден за поднесување на понудите, ќе се сметаат за неблагоприятно поднесени и нема да се земаат во разгледување. Понудите што не се дадени на лицитациониот елаборат, добиен од инвеститорот, ќе се сметаат како да не се поднесени.

Понудите за изведување на работите понудувачите се должни да ги упатат до инвеститорот, адресирани на Царинарницата Битола. Понудите се доставуваат писмено во два запечатени омота „Понуда за јавно наддавање“ и „Документација за јавно наддавање“ со ознака не отворај.

За резултатите на јавното наддавање инвеститорот ќе донесе одлука во рок од 25 дена од одржувањето на наддавањето, а за тоа писмено ќе ги известат учесниците.

(533)

Советот на

ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставници во академски звања и асистенти и тоа:

I. ВО ИНСТИТУТОТ ЗА НЕОРГАНСКА ХЕМИСКА ТЕХНОЛОГИЈА:

1. Еден наставник за областа на неорганска силикатна технологија — подрачје прашкаста технологија;
2. Еден наставник за областа на неорганска силикатна технологија — подрачје огноотпорни материјали;
3. Еден наставник за областа на неорганска силикатна технологија — подрачје груба и фина керамика;
4. Еден наставник за областа на неорганска базна технологија — подрачје теоретски основи;
5. Еден наставник за областа на неорганска базна технологија — подрачје соли и губрива.

II. ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИСКО И КОНТРОЛНО ИНЖЕНЕРСТВО:

1. Еден наставник за областа на хемиско инженерство — подрачје феномени на пренос.

III. ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА:

1. Еден помлад асистент од областа текстил — подрачје испитување на текстил и контрола на квалитетот.

У С Л О В И:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и соработници на Факултетот.

Кон пријавите кандидатите да приложат: препис од дипломата за завршено образование, биографија, список на стручните односно научните трудови и по примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 30 дена сметајќи од денот на објавувањето.

Кандидатите, пријавите можат да ги доставуваат секој работен ден во архивата на Факултетот или преку пошта, во наведениот рок. (535)

Советот на Вишата земјоделска школа — Струмица

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за реизбор на наставници по предметите Хемија и Општонародна одбрана.

Услови:

Условите за реизбор се предвидени во Законот за високото образование на СРМ и со Статутот на Школата.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Школата, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (534)

СОДРЖИНА

	Страна
548. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година — — — — —	1089
549. Одлука за избор на членови на Советот на Републиката — — — — —	1096
550. Одлука за именување потпретседател на Републичкиот комитет за туризам — — — — —	1097
551. Одлука за именување потпретседател на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — —	1097
552. Одлука за разрешување и именување генерален директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	1097
553. Програма за намени од посебен општествен интерес во областа на водостопанството во 1979 година — — — — —	1098
554. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања — — — — —	1099
555. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ — Биолошки факултет — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето — — — — —	1099
556. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство — Скопје — — — — —	1099
557. Одлука за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и на општините во 1979 година — — — — —	1099
558. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправна интересна заед-	

ница за основно образование во 1979 година — — — — —	1100
559. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосното осигурување на земјоделците за 1979 година — — — — —	1100
560. Одлука за утврдување на составот на Републичкиот совет за односи со странство — — — — —	1100
561. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година — — — — —	1101
562. Одлука за намалување на стапките на задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година, во 1978 година — — — — —	1101
563. Решение на Извршниот совет, број 23-327/49 од 15. XI. 1978 година — — — — —	1101

Општествени договори и самоуправни спогодби

366. Општествен договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за здружување на средствата за развој на електро-енергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1982 година — — — — —	1102
--	------

Општи акти на самоуправните интересни заедници

Скопје	
367. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1978 година — — — — —	1103
368. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање за 1979 година — — — — —	1104
369. Одлука за најниските износ на пензиите за 1979 година — — — — —	1104
370. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1979 година — — — — —	1104
371. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1979 година — — — — —	1105
372. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките на додатниот придонес за стабот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1979 година — — — — —	1105
373. Одлука за висината на стапката за обезбедување на средства за закрепнување на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување за 1979 година — — — — —	1105
374. Одлука за именување секретар на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — —	1106
375. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобижност Гевгелија — — — — —	1106
376. Одлука за ослободување од плаќање на придонес за вработување за месеците ноември и декември 1978 година — — — — —	1106